



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламаци 15 дена.

Вторник, 7 март 1995
Скопје

Број 11

Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

221.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

Се прогласува Законот за пригодни ковани пари, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 март 1995 година.

Број 08-866/1
1 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република,
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

Член 1

Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка), издава пригодни ковани пари по повод политички, историски, научни, културни, спортски или хуманитарни настани, кои се од општ интерес за Република Македонија или се од меѓународно значење.

Член 2

Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата), ги определува настаните по повод кои се издаваат пригодни ковани пари

Настаните по повод кои се издаваат пригодни ковани пари, Владата ги определува до 30 јуни тековната за наредната година

Член 3

Пригодните ковани пари се изработуваат од злато и сребро, како и од метали од кои се изработуваат кованите пари што се во оптек.

Владата ги определува металите од став 1 на овој член од кои, по повод одделни настани, ќе се изработуваат пригодни ковани пари.

Член 4

Висината на емисијата, апоенскиот состав, основните обележја и дизајнот на пригодните ковани пари ги определува Владата, по предлог на Народната банка.

Член 5

Пригодни ковани пари, што се издаваат според одредбите на овој закон, ги изработува организација во Република Македонија овластена со закон.

По исклучок од став 1 на овој член пригодните ковани пари се изработуваат во странство врз основа на одлука на Владата, а по предлог на Народната банка.

Член 6

Народната банка врши контрола над изработката на пригодните ковани пари.

Член 7

Пригодните ковани пари изработени од злато и сребро се продаваат по цена поголема од нивната номинална вредност

Пригодните ковани пари изработени од метали од кои се изработуваат кованите пари што се во оптек, искковани во специјална техника, се продаваат по цена поголема од нивната номинална вредност.

Пригодните ковани пари изработени од метали од кои се изработуваат кованите пари што се во оптек, искковани во обична техника, се пуштаат во оптек по нивната номинална вредност.

Одлука за продажба и одлука за пуштање на пригодни ковани пари во оптек донесува Народната банка.

Член 8

Продажба на пригодни ковани пари во земјата и во странство врши Народната банка, по цена што таа ќе ја определи.

Народната банка, продажбата од став 1 на овој член, може да ја врши преку банки и други специјализирани организации.

Член 9

Средствата остварени со продажбата на пригодни ковани пари, по одбивање на трошоците за изработка и продажба на пригодните ковани пари се приход на Буџетот на Републиката

Член 10

Народната банка во книговодството посебно ги искажува трошоците на изработка и продажба на пригодни ковани пари, и приходите остварени од нивната продажба.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ“ број 35/80 и 4/85).

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

222.

Врз основа на член 76 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр 26/92, 4/93 и 29/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

1. За гувернер на Народната банка на Македонија се именува

м-р Борко Станоевски, досегашен гувернер на Народната банка на Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-873/1
1 март 1995 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Стојан Аџдов, с.р.

223.

Врз основа на член 67 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 26/92), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на членови на Советот на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 45/92) во точката 1 наместо:

„Димитар Бузлевски, финансиски директор на „Агроплод“ – Ресен, треба да стои

„Димко Кокароски, ректор на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола, и наместо:

„м-р Шабан Превала, пратеник на Собранието на Република Македонија“ треба да стои:

„Џевдет Хајредини, поранешен министер во Владата на Република Македонија“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-864/1
1 март 1995 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Стојан Аџдов, с.р.

224.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата судија на Стопанскиот суд на Македонија.

Џемал Османи, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-877/1
1 март 1995 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Стојан Аџдов, с.р.

225.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата судија на Окружниот суд во Скопје

Атанас Поп Ѓорчев, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-876/1
1 март 1995 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Стојан Аџдов, с.р.

226.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата судија на Окружниот суд во Скопје

Милка Јованов, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-875/1
1 март 1995 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Стојан Аџдов, с.р.

227.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата судија на Окружниот суд Скопје II-Скопје

Сашо Поцевски, по сопствено барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-874/1
1 март 1995 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Стојан Аџдов, с.р.

228.

Врз основа на член 7 од Законот за царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 25/92), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. За директор на Царинската управа се именува Илија Илоски, генерален директор на А.Д. „ЕМО“ – Охрид,
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-865/1
1 март 1995 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Стојан Андов, с.р

229.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕ- ЛЕЖУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТГОДИШНИНАТА СД ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ

Член 1

За членови на Одборот за одбележување на педесетгодишнината од победата над фашизмот, се избираат:

1. Стојан Андов – претседател на Собранието на Република Македонија;
2. Бранко Црвенковски – претседател на Владата на Република Македонија;
3. Тито Петковски – потпретседател на Собранието на Република Македонија;
4. Абдурахман Алити – пратеник во Собранието на Република Македонија;
5. Киро Поповски – потпретседател на Собранието на Република Македонија;
6. д-р Јован Проевски – претседател на Уставниот суд на Република Македонија;
7. д-р Благој Ханџиски – министер за одбрана во Владата на Република Македонија;
8. Стево Црвенковски – министер за надворешни работи во Владата на Република Македонија;
9. Борко Темелковски – народен херој, претседател на Сојузот на борците на Македонија;
10. Вера Ацева – учесник во НОВ, народен херој;
11. Феми Муча – учесник во НОВ;
12. Димче Савевски – учесник во НОВ;
13. акад. Ксенте Богосев – претседател на Македонската академија на науките и уметностите;
14. д-р Радмила Кипријанова – ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
15. д-р Димко Кокаревски – ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
16. г-сп. г-сп Михаил – поглавар на Македонската православна црква,
17. Хаџи Сулејман Ефенди Реџеџи – претседател на Исламската верска заедница во Македонија;
18. д-р Јоаким Хербут – бискуп на Скопско-призренската бискупија на Католичката црква;
19. Благоја Младеновски – претседател на Еврејската заедница на Македонија,
20. Александар Ивановски – пратеник, претседател на Комисијата на Собранието на Република Македо-

нија за одбележување на годишнини и значајни настани и личности;

21. Абдулади Вејсели – пратеник, член на Народната демократска партија;
22. Фаик Абди – пратеник, претседател на Партијата за целосна еманципација на Ромите;
23. Томислав Стојановски – пратеник, претседател на Демократската партија на Македонија;
24. Ристо Трајков – пратеник, член на Социјалдемократската партија на Македонија;
25. д-р Владо Ивановски – директор на Институтот за национална историја;
26. Љупчо Георгиевски – претседател на ВМРО-ДПМНЕ;
27. Петар Гошев – претседател на Демократската партија;
28. Ердоган Сарач – претседател на Демократската партија на Турците на Македонија;
29. Драгиша Милетиќ – претседател на Демократската партија на Србите на Македонија;
30. д-р Владимир Цветковски – претседател на Македонскиот Совет на Европското движење.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-872/1
1 март 1995 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

230.

Врз основа на член 91, став 1 точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД- НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ- ПУБЛИКА АВСТРИЈА

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Австрија на ниво на амбасади.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-591/1
20 и 22 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

231.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА

Член 1

Република Македонија отвора Дипломатско претставништво во Република Австрија во ранг на Амбасада со седиште во Виена.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-591/2

20 и 22 февруари 1995 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.**232.**

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА РУДНИК ЗА ТАЛК „ИЗВОР“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС

1. Со оваа одлука се определува локацијата за изградба на Рудник за талк „Извор“, на КП бр. 4/64 во м.в. „Горна Река“, КП бр. 21/64 (нива 7 класа), КП бр. 21/64 (нива 6 класа), КП бр. 21/64 (пасиште) сите во м.в. „Мигдал“, КП бр. 21/64 (шума 6 класа), КП бр. 22/64 (нива 7 класа), КП бр. 22/64 (шума 6 класа), КП бр. 23/64 (нива 6 класа), КП бр. 23/64 (шума 6 класа), КП бр. 24/64, КП бр. 25/64, КП бр. 26/64 сите во м.в. „Мигдал“, КП бр. 4/64 (неплодно) и КП бр. 4/65 (шума 8 класа) сите во м.в. „Руен“, во вкупна површина од 318.500 хектари на подрачјето на Општината Титов Велес, чиј инвеститор ќе биде АД Рудници за неметали „Димче Мирчев“ од Титов Велес и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог - ситуација во М 1:1000, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-465/1

27 февруари 1995 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.**233.**

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“, бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС НА ТЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО БЛИЗИНА НА СЕЛО КОНДОВО-СКОПСКО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определува локацијата за изградба на комплекс на Теолошки факултет во близина на село Кондово-Скопско, на КП бр. 59 и КП бр. 60, КО „Кондово“, во м.в. „Трла“, со вкупна површина од

24.500 м², на подрачјето на општината „Карпош“ – Скопје, чиј инвеститор ќе биде Исламската заедница во РМ од Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа на комплексот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог-ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-559/1

27 февруари 1995 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.**234.**

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
42.02		Ковчежи, куфери, несесери, аташе-куфери, актен-чанти, школски чанти, футроли за наочари, футроли за двогледи, футроли за фотоапарати, футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери, патни торби, тоалетни торби, ранци, женски чанти, торби за купување, портмонеа за бањкноти, портмонеа за метални пари, футроли и корници за мапи или документи, табакери, кеси за тутун, торби за алат, спортски торби, обвивки за пишпиња, кутии за нажит, кутии за пудра, кутии за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа, од вештачка кожа, од фолии од пластични маси, од текстилни материјали, вулканфибер или од картон или целосно или претежно преслечени со овие материјали или хартија:	
4201.1		– Ковчежи, куфери, несесери, аташе-куфери, актен чанти, школски торби и слични контејнери:	

1	2	3	4	1	2	3	4
4202.12	– – со надворешна површина од пластични маси или од текстилни материјали (ташни за преносен компјутер)	2 парчиња		8471.926	– – – комплетни електронски тастатури; (тастатури со покретни типки)	10 парчиња	
49.01	Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови:			8471.9269	– – – други (мини маус)	2 парчиња	
4901.9	– Друго:			8471.927	– – – читачи на документи, ознаки и уреди за внесување на податоци од цртежи (читачи на документи)	1 парче	
4901.99	– – Друго:			8471.93	– – мемориски единици, испорачни посебно или како дел на систем:		
4901.991	– – – книги печатени на јазици на народностите и на странски јазици (техничка документација)	9 комплета		8471.931	– – – екстерни мемории (екстерни мемории)	7 парчиња	
84.71	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:			8471.99	– – друго:		
	8471.20 – Дигитални машини за автоматска обработка на податоци, што во исто куќиште имаат најмалку една централна единица, како и една влезна единица и една излезна единица или една комбинирана влезно-излезна единица:			8471.992	– – – кожни уреди и адаптери (контролни уреди и адаптери)	40 парчиња	
	8471.209 – – – друго (Преносен компјутер)	2 комплета		84.73	Делови и прибор (Освен покривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба и исклучително или главно со машините од тар. број 84.69 до 84.72:		
	8471.9			8473.30	– Делови и прибор на машини од тарифен број 84.71:		
8471.91	– – дигитални централни единици, испорачани посебно или како дел од систем вклучувајќи и дигитални централни единици кои во исто куќиште имаат или две од следните видови единици:			8473.309	– – – друго останато (постоље за монитори)	9 парчиња	
	8471.912 – – – со процесор со 32 и повеќе бита (централна процесорска единица со 32 и повеќе бита (4МБ/27 ОМБ)	12 комплета		85.24	Плоча, ленти и други снимени подлоги со звучни и други слични феномени вклучувајќи и матрици и галвански отпечатоци за производите од глава 37:		
	8471.92 – – влезни и излезни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи влезни и излезни единици што во исто куќиште имаат и мемориски единици:			8524.90	– Друго:		
	8471.923 – – – ласерски печатачи, единици за цртање (плотери), за снимање на филм за фотокопирање (ласерски печатар)	2 парчиња		8524.901	– – – со научен и стручен текст (Останато, дискети снимени со стр. текст)	9 комплети	
	8471.925 – – – видео-дисплеи, повеќебојни и врз база на течни кристали (видео дисплеи)	9 парчиња		85.44	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана и анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори;		
				8544.20	– Коаксијални кабли и други коаксијални електрични спроводници: (коаксијален кабел котур од 130 м)	1 комплет	
				8544.5	– Други електрични спроводници, за напон над 80 до 1000V:		
				8544.51	– – со конектори (Центроникс кабел со конектори)	3 парчиња	
				90.08	Проектори на слики, освен кинематографски апарати (Освен кинемато-		

1	2	3	4
9008.30	графски) за зголемување и намалување: – Други проектори на слики	1 парче	
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.			
Бр. 23-473/1 27 февруари 1995 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Бранко Црвенковски, с.р.		

235.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опрема која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на Министерството за сообраќај и врски и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

84.71		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
	8471.9	– Друго:	
	8471.91	– – дигитални централни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи и дигитални централни единици кои во исто куќиште имаат една или две од следните видови единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
	8471.911	– – – со процесор со помалку од 32 бита (процесор)	1
	8471.92	– – влезни и излезни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи влезни и излезни единици што во исто куќиште имаат и мемориски единици:	1
	8471.923	– – – ласерски печатачи, единици за цртање (пло-	

1	2	3	4
8471.925		тери), за снимање на филм или за фотокопирање (ласерски печатар) – – – видео дисплеи, повеќебојни и врз база на течни кристали (видео дисплеи)	1
8471.926		– – комплетни електронски тастатури:	1
8471.99		– – друго:	
8471.991		– – – додатни единици за поврзување на сметачи и периферни уреди (приклучни делови и кабли) (Еден комплетен компјутер IBM со екран, печатар, приклучни делови и кабли)	1

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-433/1
27 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

236.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

84.71		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
		– Друго:	
	8471.9	– – дигитални централни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи и дигитални централни единици кои во исто куќиште имаат една или две од следните видови единици:	
	8471.91	– – – мемориски единици,	

1	2	3	4
		влезни единици, излезни единици:	
	8471.912	--- со процесор со 32 и повеќе бита (дигитални централни единици)	42
	8471.92	--- влезни и излезни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи влезни и излезни единици што во исто куќиште имаат и мемориски единици:	
	8471.923	--- ласерски печатачи, единици за цртање (плотери), за снимање на филм или за фотокопирање	6
	8471.925	--- видео дисплеи, повеќебјојни и врз база на течни кристали	42
	8471.926	--- комплетни електронски тастатури:	
	8471.9261	--- со подвижни типки	52
	8471.992	--- друго:	
	8471.99	--- контролни уреди и адаптери	42
84.73		Делови и прибор (освен покривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. бр. 84.69 до 84.72:	
	8473.30	- Делови и прибор на машини од тар. бр. 84.71:	
	8473.302	--- печатени плочи со вградени елементи	5
85.44		Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана и анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:	
	8544.4	- Други електрични спроводници, за напон до 80 V	
	8544.41	--- со конектори.	
	8544.419	--- други	10

237.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на Народна банка и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
39.26		Други производи од пластични маси и производи од други материјали од тар. бр. 39.01 до 39.14:	
	3926.90	- Друго:	
	3926.909	--- друго	
		а) WV – 7160 (куќиште)	1
		б) WV – 7260 (вртлива глава)	1
		в) WV – 7140 (куќиште)	1
		г) WV – 7120 (куќиште)	3
85.25		Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери:	
	8525.30	- Телевизиски камери	
		а) WV – CL 350 (камера)	5
		б) WV – CS 300 (камера)	1
		в) WV – СИ 300 (контролер)	2
		г) WV – 7015 (држач за камера)	4
		д) WJ – SQ 508 (прекинувач)	2
		ѓ) WJ – MP 404 (мултиплексер)	1
85.28		Телевизиски приемници (вклучувајќи видео монитори и видео проектори), со или без вградени приемници или апарати за снимање или репродукција на звук или слика:	
	8528.10	- Во боја:	
	8528.102	--- друго	
		а) WW – CM 1450 (монитор)	5
85.29		Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тарифен број 85.25 до 85.28:	
	8529.90	- Друго	
		а) WV – PC 160 (надворешен применик)	1
		б) WV – LZ 81/10 (објектив)	3

2 Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-468/1
27 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Цврнговски, с.р.

1	2	3	4
	в) WV – LA 4R5C3 (објектив)		2
	г) WV – PC 100 (внатрешен приемник)		2
	д) АГ – 6024 (рекордер)		1
	ѓ) WJ – 520 (детектор)		1

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-448/1
27 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

238.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА КОИ МОЖАТ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдуваат средствата кои не се произведуваат во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
84.71		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за препишување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место	
	8471.9	– Друго	
	8471.91	– – дигитални централни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи и дигитални централни единици кои во исто куќините имаат една или две од следните видови единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
	8471.912	– – – со процесор со 32 и повеќе бита (процесор со 32 бита)	6
	8471.92	– – влезни и излезни единици, испорачани посебно или како дел од систем, вклучувајќи влезни и излезни единици што во исто куќините имаат и мемориски единици:	
	8471.924	– – – видео-дисплеи, еднобојни (еднобојни видео дисплеи)	30

1	2	3	4
8471.925	– – – видео дисплеи, повеќебојни и врз база на течни кристали (колор видео дисплеи)		4
8471.926	– – комплетни електронски тастатури:		
8471.9261	– – – со подвижни типки (тастатура со подвижни типки)		31
8471.93	– – мемориски единици, испорачани посебно или како дел на систем:		
8471.931	– – – екстерни мемории (екстерна меморија)		5
8471.99	– – друго:		
8471.991	– – – додатни единици за поврзување на сметачи и периферни уреди (комуникациски уред		10
84.73	Делови и прибор (освен покривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно за машините од тар. бр. 84.69 до 84.72.		
8473.30	– Делови и прибор на машини од тар. бр. 84.71:		
8473.302	– – – печатени плочи со вградени елементи (плоча со вградени елементи)		1
85.24	Плоча, ленти и други снимени подлоги со звучни и други слични феномени вклучувајќи и матрици и галвански отпечатоци за производите од глава 37:		
	– Друго:		
8524.90	– – – друго (лиценца)		4
8524.909	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана и анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:		
8544.5	– Други електрични спроводници, за напони над 80 до 1000 V:		
8544.51	– – со конектори (кабел со конектор)		7

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-470/1
27 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

239.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдуваат средствата кои не се произведуваат во Република Македонија, а се увезуваат без плаќање царина за потребите на Министерството за внатрешни работи и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
32.04		Синтетички органски материи за бојосување, хемиски определени или неопределени, препарати врз база на синтетички органски материи за бојосување наведени во забелешката 3 кон оваа глава; синтетички органски производи што се употребуваат како средства за флуоресценција или како луминосори, хемиски определени или не определени;	
	3204.20	— Синтетички органи производи, кои се употребуваат како средства на флуоресцентна авијажа	215
3814.00		Сложени органски растворувачи и разређувачи на друго место не спомнати ниту опфатени: подготвени средства за симнување на премачкувачките средства или лакови	200
39.02		Полимери на пропилен или на други олефини, во примарни форми:	
	3902.10	— Полипропилен	42.200 кг.
73.18		Штрфови бурми, тирфони, штрафови за кука, заковки, затезни клинови, расцепки, подлошки (вклучувајќи елстични подлошки) и слични производи од железо и челик:	
	7318.1	— Производи со навој	
	7318.15	— Други штрафови со или без свои бурми или подлошки (плочи, лимови од ленти од алуминиум, со дебелина над 0,2 мм)	2.280.000 пар.
76.06		Плочи, лимови и ленти од алуминиум, со дебелина над 0,20 мм	
	7606.9	— Други	
	7606.91	— од нелегиран алуминиум	200.000 пар.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-469/1

27 февруари 1995 година
СкопјеПретседател на Владата на
Република Македонија

Бранко Црвенковски, с.р.

240.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение е утврдена опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на Министерството за здравство.

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
84.71		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици, магнетни или оптички машини за препишување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место;	
	8471.9	- Друго:	
	8471.93	-- мемориски единици, испорачани посебно или како дел на систем:	
	8471.931	--- екстерни мемории (екстерни мемории)	1
	8471.99	-- друго:	
	8471.992	--- контролни уреди и адаптори (контролер)	1

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-434/1

27 февруари 1995 година
СкопјеПретседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.**241.**

Врз основа на член 27, став 7 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која може да се увезе без плаќање царина, а која не се произведува во Република Македонија неопходно за опслужување на авионите и за безбедно обавување на воздушниот сообраќај на аеродромите Скопје и Охрид и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
84.27		Виљушкари, други автокари со уреди за дигање или манипулација:	
	8427.10	- лифтови и скипови, самоодни на електро-моторен погон (електровиљушкари тип КЕ-16-50/600)	
87.05		Моторни возила за специјални намени (на пр. самотоварни возила за превлекување на дефектни возила, возила дигалки, пожарникарски возила, возила со вградени бетонски мешалки, возила за чистење на патишта, возила за прскање или посипување, возила-подвижни работилници, подвижни радиолошки единици), освен оние конструирани првенствено за превоз на патници или на стоки:	
	8705.90	- Други:	
	8705.909	--- други (возила за вода ЕП-925 сирага)	1

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-467/1

27 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

242.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а служи за потребите на Собранието на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
85.31		Електрични апарати за звучна или визуелна сигнализација (на пр.: звона, сирени, индикаторски табли, алармни апарати за заштита од кражба или пожар), освен оние од тар. бр. 85.12 и 85.30:	
	8531.10	- Алармни апарати за заштита од кражба или пожар и слични апарати а) метална детекторска врата	1

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-472/1

27 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

243.

Врз основа на член 10 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.02.1995 година, донесе

ДЕЛОВНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 15/91; 27/91 33/91 13/92 и 32/92), во членот 6, на почетокот на реченицата зборовите: „Во случај на отсутност или спреченост и запишката“, – се бришат, а зборот „претседателот“ се означува на почетокот со голема буква.

Член 2

Во членот 7, во став 3, во последниот ред зборот: „Владата“, се заменува со зборовите: „претседателот на Владата“.

Член 3

Членот 9 се менува и гласи:

„Член 9

Член на Владата има право и должност, во согласност со овластувањата, насоките и ставовите на Владата да ја претставува Владата во земјата и странство. Министрите можат да потпишуваат меѓународни договори по претходно добиено полномошно од Владата“.

Член 4

Во членот 15, во ставот 3, зборовите: „Собранието на СР“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република“.

Член 5

Во членот 21, став 1, текстот од почетокот на ставот кој гласи: „Заради обезбедување организирано учество на заинтересираните органи, организации и поединци во претходното разгледување на одделни прашања од нејзината надлежност и запишката“ – се брише.

Член 6

Членот 21-в се менува и гласи:

„Член 21-в

Стручните совети од член 21-а и 21-б од овој деловник имаат претседател (претседавач) и 10 членови, од кои по 2 члена се од редот на членовите на Владата.

Членовите на Правниот и Економскиот совет, Владата ги избира од редот на научните и стручните работници“.

Член 7

Членот 23 се менува и гласи:

„Член 23

Владата ги има следните комисии:

1. Комисија за надворешни работи, одбрана и безбедност;
2. Комисија за стопански систем и економски развој;
3. Комисија за тековна економска политика;
4. Комисија за политички систем;

5. Комисија за општествени дејности (јавни служби);

и

6. Комисија за кадровски прашања“.

Член 8

Членот 24 се менува и гласи:

„Член 24

Комисијата за надворешни работи, одбрана и безбедност разгледува прашања во врска со спроведувањето на политиката за извршување на законите, другите прописи и општи акти на Собранието и на Владата од областа на надворешните работи, одбраната и безбедноста и ѝ предлага на Владата соодветни мерки што обезбедуваат постапување на органите на управата и другите организации по прашањата од овие области; ги разгледува прашањата во врска со организирањето и спроведувањето на подготовките од областа на одбраната на Владата, министерствата, другите органи на управата и управните организации“.

Член 9

Членот 25 се менува и гласи:

„Член 25

Комисијата за стопански систем и економски развој, ги разгледува прашањата што се однесуваат на развојната политика и мерките за нејзина реализација; поттикнувањето на економскиот напредок и за порамномерниот просторен и регионален развој, научниот и технолошкиот развој; утврдување на материјалните, енергетски и други биланси; уредувањето на системските прашања во областа на стопанскиот систем, финансиите, даночната политика, економските односи со странство, урбанизмот, банкарството, кредитно монетарната, девизната и царинската политика, кредитните односи со странство, пазарот и цените, јавната потрошувачка, техничката култура и слично и ѝ дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзината надлежност“.

Член 10

Членот 26 се менува и гласи:

„Член 26

Комисијата за тековна економска политика ги разгледува прашањата во врска со остварувањето на политиката за извршувањето на законите и другите прописи на Собранието и на Владата, ги следи вкупните стопански движења и предлага мерки на економската политика преку донесувањето и спроведувањето на макроекономската политика, ја следи и материјалната положба на стопанството, јавната потрошувачка преку донесувањето и извршувањето на Буџетот на РМ, програмите за финансирање на одделни дејности и намени од интерес на Републиката, јавните служби од материјалното производство, вработеноста и вработувањето, станбено-комуналните работи, заштитата и унапредувањето на природата и заштитата на животната средина, животниот стандард, туризмот, имотно правните односи и ѝ дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзина надлежност“.

Член 11

Во членот 28 зборовите „прашања од областа на“, – се бришат

Член 12

Во членот 29 зборовите „и административни“, текстот „и дава мислење и предлози на Владата за признавање на старосна и семејна пензија, според одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување“, како и текстот на крајот од членот кој гласи: „предлага доделување на одликувања на работниците и функционерите во органите на управата и стручните служби“ – се бришат.

Член 13

Членот 30 се менува и гласи:

„Член 30

Посебни комисии на Владата се:

1. Комисија за спроведување на Специјалната програма за 25-те претпријатија што работат со загуби.
2. Комисија за санација на банкарскиот систем
3. Комисија за станбени прашања
4. Комисија за иселенички прашања
5. Комисија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал; и
6. Комисија за наменско производство“.

Член 14

Членот 31 се менува и гласи:

„Член 31

Комисијата за спроведување на Специјалната програма за 25-те претпријатија што работат со загуби ги разгледува програмите за реструктурирање на претпријатијата и нивната реализација, предлага критериуми и одлучува за користење на средствата утврдени во Законот, предлага членови во управните одбори на претпријатијата, ги следи остварувањата на мерките и активностите на другите органи и организации и претпријатијата за нивно реструктурирање и приватизирање, како и други прашања кои произлегуваат од Законот за реструктурирање на дел од претпријатијата што во своето работење покажуваат загуби“.

Член 15

Членот 32 се менува и гласи:

„Член 32

Комисијата за санација на банкарскиот систем ги разгледува прашањата во врска со финансиската консолидација на банките и итедилниците, приватизацијата на банкарскиот сектор, ги разгледува програмите за санација на банките во услови кога Републиката учествува во санацијата со свои средства, расправа за работата на Управниот одбор на Агенцијата, како и други прашања кои произлегуваат од Законот за банките и итедилниците“.

Член 16

Во членот 34, во третиот ред, зборовите: „работните луѓе“ се заменуваат со зборовите: „граѓаните на РМ“.

Член 17

Во членот 35 зборовите: „Републичкиот фонд за развој“ и: „Агенцијата за реструктурирање и развој“ – се заменуваат со зборовите: „Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал“.

Член 18

По членот 35, се додава нов член 35-а, кој гласи:

„Член 35-а

Комисијата за наменско производство ги следи состојбите и развојот на производството за вооружување и воена опрема во мир; развојот и оспособувањето на основните и дополнителните капацитети наменети за производство за вооружување и воена опрема, како и на производството, санитарски материјали и други производи, опрема и услуги за потребите на одбраната“.

Член 19

Во членот 38, по ставот 2, се додава нов став 3, кој гласи

„Во работата на работното тело учествуваат без право на глас и советниците на Владата на Република Македонија.

Досегашниот став 3, станува став 4“.

Член 20

Во членот 44, точката 9 се менува и гласи:

„9. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на девизните и надворешно трговските прекршоци“.

Член 21

Во членот 50, алинеја 1, зборот: „општествени“ се заменува со зборот: „државни“; во алинеја 2 зборовите: „правосудство и управа“ се заменуваат со зборот „ правда“, во алинеја 3 зборовите: „народната“ се бришат, а зборовите: „општествената самозаштита“, се заменуваат со зборот „безбедност“ и во алинеја 4, зборовите: „односи со странство“, се заменуваат со зборовите: „надворешни работи“.

Член 22

Во членот 65, по ставот 1 се додава нов став, 2, кој гласи:

„Во случаите кога министерот е отсутен или спречен да учествува во работата на Владата, по претходна најава кај претседателот на Владата, на седницата на Владата присуствува заменикот.“

Ставот 3 и ставот 5 од овој член – се бришат“.

Член 23

Во членот 76, во ставот 6, зборовите: „освистувањето на политиката на Собранието и“, – се бришат.

Член 24

Во членот 81, став 2, зборовите: „и административни“ – се бришат.

Член 25

Ставот 1 на член 83 се брише.

Во ставот 2, на овој член, зборот: „појаснување“, се заменува со зборот: „одговор“.

Член 26

Членот 83-а се брише.

Член 27

Во членот 85, став 1, зборовите: „извештаи, анализи и“, – се бришат.

Член 28

Членот 94, се менува и гласи:

„Член 94

Владата по барање на Претседателот на Републиката зазема став, односно дава мислење за определено прашање од надлежност на Претседателот на Републиката“.

Член 29

Името на точка 12, по член 112, се менува и гласи: „12. СОРАБОТКА НА ВЛАДАТА СО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА, УСТАНОВИТЕ, ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ И ДРУГИТЕ АСОЦИЈАЦИИ, ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ“.

Член 30

Во членот 113, став 1, по зборот: „установите“, се додаваат зборовите „јавните служби“, а зборовите „Стопанска комора и Здружниот сојуз“, – се бришат.

Член 31

Членот 114, се менува и гласи:

„Член 114

Во рамките на своите права и должности Владата може да соработува со политичките партии и здруженија на граѓаните и со синдикатите“.

Член 32

Членот „115 се брише“

Член 33

Во членот 118, по првиот став, се додава нов став 2, кој гласи: „Известувањето на јавноста за работата на Владата, посебно за одделни заклучоци, донесени на седница на Владата, се одвива преку портпаролот на Владата, а во одделни случаи преку ресорниот министер или претседателот на Владата.“

Досегашните ставови 2 и 3, стануваат став 3 и 4“.

Член 34

Во членот 119, во првиот став по зборот: „работа“ се додава сврзникот „и“, а последната алинеја се брише.

Член 35

Во членовите 118, 120 и 121, зборот „Министерството“ се заменува со зборот „Секретаријатот“.

Член 36

Се овластува Комисијата за политички систем, врз основа на овие измени и дополнувања да подготви и да го објави во „Службен весник на Република Македонија“ пречистениот текст на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.

Член 37

Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 23-541/1

22 февруари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

244.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Г. Косоврасти, со вкупна површина од 752 ха, 13 ари, 94 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.03.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Зам. директор,
Витомир Николоски, с.р.

245.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Папоец, со вкупна површина од 854 ха, 21 ари, 82 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.03.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина

Зам. директор,
Витомир Николоски, с.р

246.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Малкоец, со вкупна површина од 1112 ха, 82 ари, 48 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.03.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Зам. директор,
Витомир Николоски, с.р.

247.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Кнежино, со вкупна површина од 551 ха, 49 ари, 81 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.03.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Зам. директор,
Витомир Николоски, с.р.

248.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Булунтули, со вкупна површина од 658 ха, 69 ари, 65 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.03.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Зам. директор,
Витомир Николоски, с.р.

249.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Башибос, со вкупна површина од 321 ха, 34 ари, 24 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.03.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Зам. директор,
Витомир Николоски, с.р.

250.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Бајрамбос, со вкупна површина од 2232 ха, 65 ари, 81 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.03.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Зам. директор,
Витомир Николоски, с.р.

251.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 15 февруари 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на измените и дополнувањата на Деталниот урбанистички план на IV-та урбана единица Охрид, донесена од Собранието на Општина Охрид на 17 февруари 1994 година.

2. СЕ СТАВА вон сила решението со кое се ЗАПИРААТ од извршување поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, донесена на 7 декември 1994 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по поднесена иницијатива на група граѓани од Охрид застапувани од адвокатот Предраг Симовски од Скопје, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

5. На седницата Судот утврди дека на 8 ноември 1993 година било донесено решение за ставање на јавен увид на нацрт-измените и дополнувањата на Деталниот урбанистички план на IV-та урбана единица во Охрид. Според решението, нацрт-планот требало да биде истакнат во просториите на Месната заедница „Воска“ од 8 до 22 ноември 1993 година, а по протек на тој рок работните луѓе и граѓаните своите предлози и забелешки можеле да ги доставуваат во писмена форма во рок од 15 дена до органот надлежен за работите на урбанизмот.

Судот, исто така, утврди дека на 23 ноември 1993 година е одржана јавна расправа по нацрт измените и дополнувањата на Деталниот урбанистички план во Охрид.

На јавната расправа, е донесен заклучок: дека „планот за IV-тата урбана единица е прифатлив, со исклучок на просторот „Флека“ во близина на „Младинскиот центар“ на кој простор треба да се прави зелен појас и рекреационен центар за целата Месна заедница „Воска“ а не да се градат згради“.

Судот, утврди дека по забелешките од јавната расправа по нацрт-планот на подрачјето на Месната заедница „Воска“ во непосредна близина на Младинскиот центар дека не требало да се градат станбени објекти а надлежниот орган на управата за работите од урбанизмот одговорил дека изградбата на станбени објекти е предвидена со Основниот урбанистички план за Охрид.

Од Основниот урбанистички план за Охрид Судот

утврди дека предметниот простор е предвиден за колективни станови. Понатаму, Судот утврди дека на 10 февруари 1994 година Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија-подрачна единица Охрид се обратило до Републичкиот завод за заштита на природните реткости во Скопје, овој орган да даде свое мислење за предложените измени и дополнувања на Деталниот урбанистички план за IV-тата урбана единица.

На 16 февруари 1994 година (еден ден пред одржувањето на седницата на која е донесена оспорената одлука), Републичкиот завод за заштита на природните реткости преку факс го доставил своето мислење до Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија – подрачна единица Охрид. Во мислењето, покрај другото, се дадени одредени забелешки во смисла на тоа што катноста на објектите за колективно станување да се ограничат на П+5, а оние објекти кои гравитираат спрема Охридското Езеро односно, кои се поставени во должина на улицата „Васил Стефковски“ да се ограничат на П+3. Во мислењето исто така се наведува дека целиот простор треба да се оплемени со повеќе зелени површини и површини за спорт и рекреација и врз таа основа да се прифати првобитното решение на дел од просторот каде, наместо објектите за колективно станување, означени во проектот П+М+4 (7 објекти) и П+4+Пк (4 објекти) лоцирани покрај колекторската улица „Васил Стефковски“, е предвиден спортско рекреативен центар.

На седницата на Собранието од 17 февруари 1994 година на која е расправано за Деталниот урбанистички план за IV-тата урбана единица е донесена Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на Деталниот урбанистички план за IV-тата урбана единица во Охрид. При тоа на самата седница, а согласно мислењето на Републичкиот завод за заштита на природните реткости изменета е катноста на објектите П+М+4 како што било предвидено со нацрт-планот, и е донесен заклучокот со кој се предвидува П+3. Меѓутоа, овој заклучок не е содржан во оспорената одлука, туку само во графичкиот приказ и на спорниот простор е предвидено комплекс згради П+3.

Во оспорената одлука е предвидено дека со неа се усвојуваат измените и дополнувањата на Деталниот урбанистички план за IV-тата урбана единица.

Составен дел на измените на текстуалниот дел е графичкиот приказ бр. 325/94, одговорот по приговорите на граѓаните и содржани се одредби за примена на планот.

Во член 3 од Одлуката е предвидено дека се задолжува изработувачот на планот Институтот за урбанизам и архитектура „План“ во Охрид во рок од 20 дена до денот на усвојувањето на измените и дополнувањата на Деталниот урбанистички план за IV-тата урбана единица, да изготви пречистен текст, а истиот да биде даден на чување на стручната служба на собраниски работи при Собранието на Општина Охрид.

Судот утврди дека Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија дало согласност на предлог-планот за измени и дополнувања на Деталниот урбанистички план за IV-тата урбана единица во Охрид на 16 март 1994 година, по донесувањето на Одлуката за усвојување на Деталниот урбанистички план за IV-тата урбана единица.

Судот, исто така, утврди дека во постапката пред донесувањето на Деталниот урбанистички план за IV-тата урбана единица не е вклучен Заводот за заштита на спомениците на културата и Народниот музеј во Охрид.

6. Според член 19-а од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен вес-

ник на СРМ“ бр. 38/85 и 38/90), урбанистичкиот план содржи особено: резиме за оценетите потреби и можности на просторниот развој; намена и функционална организација на подрачјето опфатено со планот, со граници на опфатот на планот; сообраќајно решение; комунална и друга инфраструктура; биланси и услови за изградба на станбени, стопански, општествени и спортско-рекреативни објекти и зелени површини; мерки за заштита на човековата околина, природното и градителското наследство; мерки за одбрана и заштита и спасување од воени разрушувања; одредби за спроведување на планот и графички прилози.

Според член 26 од Законот, во текот на изработката на програмата и урбанистичкиот план се обезбедува задолжителна соработка со заинтересирани органи, а особено со органите и организациите надлежни за работите на развојна и економска политика, народна одбрана, внатрешни работи, комунално стопанство, водостопанство, сообраќај, здравство, образование, култура, физичка култура, заштита на природата и на спомениците на културата и на човековата околина.

Според член 31 од Законот, просторниот и урбанистичкиот план се изработуваат во две фази – нацрт на план и предлог на план. Нацртот на просторниот и урбанистичкиот план задолжително се става на јавна расправа. Јавната расправа ја спроведува органот надлежен за работите на урбанизмот, со излагање на плановите најмалку 15 дена во соодветна просторија на месната заедница, а забелешките на граѓаните и другите заинтересирани субјекти се доставуваат до надлежниот орган во писмена форма, во рок од 15 дена од завршувањето на јавната расправа.

Согласно член 32 од Законот, урбанистичкиот план пред донесувањето задолжително се доставува до републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот на согласност заради оценка на нивната меѓусебна усогласеност, како и усогласеност со просторните планови и со одредбите на овој закон.

Од изнесените законски одредби произлегува дека просторниот и урбанистичкиот план се изработува во две фази: нацрт на план и предлог на план; дека по нацрт на планот се води јавна расправа на која граѓаните ги доставуваат своите забелешки до органот надлежен за работите на урбанизмот; дека графичкиот и текстуалниот дел на планот треба да претставуваат една целина и тие треба да се идентични; дека тоа што е предвидено во текстуалниот дел треба да е изразено во графичкиот приказ на планот; дека пред донесувањето на планот е потребно задолжителна соработка со одредени органи и организации и дека е потребна претходна согласност од органот на управата надлежен за работите на урбанизмот.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај мислењето на Републичкиот завод за заштита на природните реткости било презентирano на денот на одржувањето на седницата на Собранието на која е донесена оспорената одлука и еден дел од него е прифатен со споменатиот заклучок, а при тоа заклучокот не е вграден во одлуката, ниту е објавен во „Службен гласник“ во кој е објавена оспорената одлука; што пред донесувањето на планот не е вклучен Заводот за заштита на спомениците на културата во Охрид; што согласноста од Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија е дадена по донесувањето на оспорената одлука, Судот оцени дека оспорената одлука не е донесена во постапка предвидена со закон.

7. Со оглед на тоа што Судот ја укина оспорената одлука, престанува времената мерка, поради што одлучи како во точката 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-

мен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими,
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Дунов. Претседател
У бр. 74/94 на Уставниот суд на
15 февруари 1995 година Република Македонија,
Скопје д-р Јован Проєвски, с.р.

Огласен дел

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 716/93 од 17.ХИ 1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „СИМБЕКС“ од Скопје, ул. „Петар Драганов“ бр. 23

За стечаен судија е одредена Даница Младеновска, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Илија Димитријевски од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 41-а, телефон 203-937

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.ИИ.1995 година, во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 731/94 од 28.ХИ 1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Сопствено претпријатие за странски вложувања „ФИЛИ-ГРАН ПРИЗРЕН“ од Скопје, ул. Градски трговски центар бр. 4

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-III/34, телефон 418-628

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.ИИ.1995 година, во 9,10 часот, соба број 154 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (330)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 802/93 од 30.ИИ 1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „ГОРФИ“ од Скопје

За стечаен судија е одреден Александар Јањик, судија при овој суд
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34, телефон 418-628

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.ИИ.1995 година, во 8,30 часот, соба број 154 при овој суд

Од Окружниот стопански суд во Скопје (331)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93) ОП „БИСЕР“ – Скопје, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. ОП „БИСЕР“ – СКОПЈЕ ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на РМ, доколку имаат побарувања да ги пријават во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

3. Своите побарувања барателите да ги достават до ОП „БИСЕР“ – Скопје ул. „Пранка“ бб Скопје и еден примерок до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

ОП „БИСЕР“ – СКОПЈЕ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал („Службен весник на РМ. бр. 38/93, ПОС „АГРОМИН“ п.о.с. Волково – Скопје, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас,

2. Седиштето на ПОС „Агромин“ П.О.с. Волково е во село Волково на ул. „100“ ББ.

3. Пријавите се доставуваат до ПОС „Агромин“ П.О.с. Волково и до Агенцијата за трансформација на претпријатието со општествен капитал, на посебен образец пропишан од Агенцијата.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93), претпријатието за сообраќај и туризам „Инекс рент а кар“ ДОО експорт-импор, Скопје, објавува

ОГЛАС

ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ, ДРЖАВЈАНИ НА РМ, ДОКОЛУ ИМААТ ПОБАРУВАЊА, ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСТИТЕ ДО „ИНЕКС РЕНТ А КАР“, СКОПЈЕ

Седиштето на „ИНЕКС РЕНТ А КАР“ Скопје, е на ул. „Народен фронт“ бр. 5/5, Скопје. Своите побарувања барателите треба да ги достават до „ИНЕКС РЕНТ А КАР“, Скопје, и до Агенцијата за трансформација на општествениот капитал на РМ на посебен образец објавен во Службен весник на РМ бр. 3/94 во рок од 60 дена од денот на објавување на огласот.

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со Општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93) и на основа на Одлуката за превземање на дејствија за спроведување на законот за трансформација во Д.О.О. „Тиквеш-Експрес“ Кавадарци, Управниот одбор на друштвото „ТИКВЕШ-Експрес“ Кавадарци објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД Д.О.О. „ТИКВЕШ-ЕКСПРЕС“ ОД КАВАДАРЦИ

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и нивни наследници (државјани на Република Македонија) да ги пријават нивните побарувања од Д.О.О. „Тиквеш-Експрес“ Кавадарци согласно чл 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Побарувањата да се достават на образец пропишан од агенцијата согласно чл. 35 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, односно согласно Правилникот за формата и содржината на образецот за барање на заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапката за трансформација на претпријатието со општествен капитал (сл. весник на РМ бр. 3/94) и да се достават до Д.О.О. „Тиквеш-Експрес“ од Кава-

дарци и до Агенцијата за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

3. Седиштето на Д.О.О. „Тиквеш-Експрес“ Кавадарци е на ул. Едвард Кардел бб. во Кавадарци.

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОП „СКОПЈЕКОМЕРЦ“ – СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година, донесе Одлука за трансформација на Претпријатието во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши со откуп на Претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на Претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 48, во време од 7 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Претпријатието со општествен капитал „МЕТАЛПРОИЗВОД“ – Кавадарци

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 27.01.1995 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на Претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. нас. Бел камен бр. 3/2 – Кавадарци.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 1995 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-февруари 1995 година во однос на просечните цени на мало во 1994 година изнесува 15,5%.

Директор,
Светлана Автовова-р.

СОДРЖИНА

Страна

221. Закон за пригодни ковани пари	241
222. Одлука за именување гувернер на Народната банка на Македонија	241
223. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Советот на Народната банка на Република Македонија	242
224. Одлука за разрешување од функцијата судија на Стопанскиот суд на Македонија	242
225. Одлука за разрешување од функцијата судија на Окружниот суд во Скопје	242
226. Одлука за разрешување од функцијата судија на Окружниот суд во Скопје	242
227. Одлука за разрешување од функцијата судија на Општинскиот суд Скопје II-Скопје	242
228. Одлука за именување директор на Царинската управа	243
229. Одлука за избор на членови на Одборот за одбележување на педесетгодишнината од победата над фашизмот	243
230. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Австрија	243
231. Одлука за отворање на Амбасада на Република Македонија во Република Австрија	243
232. Одлука за определување на локацијата за изградба на Рудник за талк „Извор“ на подрачјето на Општината Титов Велес	244
233. Одлука за определување на локацијата за изградба на комплекс на Теолошки факултет во близина на село Кондово-Скопско, на подрачјето на општината Карпош – Скопје	244
234. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	244
235. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	246
236. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	246
237. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање на царина	247
238. Решение за утврдување на средства кои може да се увезат без плаќање на царина	248
239. Решение за утврдување на средства кои може да се увезат без плаќање на царина	249
240. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	249
241. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	249
242. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	250
243. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија	250
244. Решение на Републичката геодетска управа	252
245. Решение на Републичката геодетска управа	252
246. Решение на Републичката геодетска управа	253
247. Решение на Републичката геодетска управа	253
248. Решение на Републичката геодетска управа	253
249. Решение на Републичката геодетска управа	253
250. Решение на Републичката геодетска управа	253
251. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 74/94 од 15 февруари 1995 година	253

Објава за процентот на порастот на цените на мало во Република Македонија во месец февруари 1995 година 256